

20111603497

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### **ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА И СИТИ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ОБЕЗБЕДЕН СО ГАРАНЦИЈА ЗАСНОВАНА НА ПОЛИТИКИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА**

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче банка и Сити банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 ноември 2011 година.

Бр. 07- 4800/1  
17 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### **ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА И СИТИ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ОБЕЗБЕДЕН СО ГАРАНЦИЈА ЗАСНОВАНА НА ПОЛИТИКИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА**

##### Член 1

Република Македонија се задолжува кај Дојче банка и Сити банка со заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка во износ од 130.000.000 евра.

##### Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем обезбеден со гаранција кој ќе се склучи меѓу Република Македонија, Дојче банка, Сити банка и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка.

Во име на Република Македонија Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.

##### Член 3

Условите и начинот на активирање на гаранцијата од членот 1 од овој закон, се утврдуваат со Договор за гаранција кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка.

Во име на Република Македонија Договорот за гаранција од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.

#### Член 4

Заемот од членот 1 од овој закон ќе се отплати еднократно на денот на достасување кој паѓа пет години од денот на повлекување на заемот.

Каматната стапка ќе се утврди како фиксна каматна стапка два дена пред денот на повлекување на средствата од заемот од членот 1 од овој закон, а ќе се пресмета како збир од петгодишен своп (за евро валута) плус маргина. Каматниот трошок ќе се отплаќа полугодишно.

На денот на повлекување на средствата од заемот од членот 1 од овој закон, Република Македонија ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка еднократна провизија во износ од 0,25 % од износот на дадената гаранција и еднократна провизија во износ од 0,5% годишно од износот на гаранцијата, пресметана по дисконтирана вредност за времетраење на гаранцијата.

На денот на повлекување на средствата од заемот од членот 1 од овој закон, Република Македонија ќе и плати на Дојче банка и Сити банка еднократна провизија во износ од 1,30% од вредноста на заемот.

#### Член 5

Корисник на средствата од заемот од членот 1 од овој закон е Министерството за финансии.

#### Член 6

Република Македонија заемот од членот 1 од овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.